

Проект: „Градење на капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија”

Националната програма на Европската унија за помош при транзиција и институционална надградба 2011, Инструментот за претпристапна помош (ИПА)



Покана за учество на работилница

Почитувани колешки и колеги,

Македонската асоцијација за човечки ресурси, како подизведувач во рамки на проектот “Градење на капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија” – имплементиран од Фондацијата ПРЕДА Плус и Здружението на студенти и младинци со хендикеп, Ве поканува да учествувате на работилница која ќе се одржи од 27–29.04.2017 во хотел “Климетица”, Охрид, со почеток на 27.04.2017 во 16.00 часот на тема:

“Вовед во политиките и практиките на една компанија за подобрување на вработливоста и инклузивноста на лица со посебни потреби”

Оваа тема е сеуште недоволно разработена во нашите компании и се чувствува потребата од развој и подобрување политиките и практиките од оваа сфера во рамките на постоечката законска регулатива во земјата. Работилницата ќе опфати повеќе теми како што се:

- прилагодување на работните места и обезбедување услови за работа за лица со посебни потреби,
- пристап, поддршка и комуникација со лица со посебни потреби во компаниите,
- работно воведување и менторство на лицата со посебни потреби,
- анализа на работните места и критериуми и услови за вработување,
- олеснувања за компаниите кои вработуваат инвалидни лица,
- соработка со организации од граѓанскиот сектор со фокус на лица со посебни потреби и вмрежување и иницијативи за подобрување на состојбите во работната околина,
- споделување на искуства од компании во други земји и
- преглед на националната законска регулатива за вработување на инвалидни лица.

Работилницата е наменета за менаџерите за човечки ресурси и развој на вработените во компаниите, како и за специјалистите и консултантите кои работат во оваа сфера и им помагаат на компаниите за имплементирање на современи системи за менаџмент со човечките ресурси.

Контакт на проектот: Сектор за централно финансирање и склучување договори (ЦФЦД), Министерство на финансии на Република Македонија

Адреса: „Сотка Џигициќ” бр. 34, 7500 Прилеп, Македонија

Телефон/факс: +389 (0)48 401 581, +389 (0) 2 3200-100

Е-маил адреса: info@predaplus.eu; zsmhskopje@gmail.com



Проектот е финансиски поддржан од Европска Унија
Проектот е имплементиран од
Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА Плус
и Здружение на студенти и младинци со хендикеп



Проект: „Градење на капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија”

Националната програма на Европската унија за помош при транзиција и институционална надградба 2011, Инструментот за претпристапна помош (ИПА)

Работилницата ќе се состои од три дела. Првиот ден по пристигнувањето и по запознавањето на учесниците ќе се направи вовед во темата. Вториот ден работата ќе се одвива во тимови и групи и ќе биде интерактивна со вклученост на сите учесници. Последниот ден ќе се направи резиме и ќе се дефинираат заклучоци и потреби за идни активности. Работилницата ќе ја модерира тимот експерти за човечки ресурси, членови на Македонската асоцијација за човечки ресурси:

- д-р Елица Перчинкова,
- м-р Ана Салтирова Давидовски и
- м-р/МБА Дарко Петровски.

Временската агенда за настанот ќе се достави до сите пријавени учесници.

Хотелското сместување на база на пансион, како и превозот за учесниците е целосно организиран и обезбеден од страна на проектот. Со оглед на тоа што бројот на учесници е ограничен, изборот ќе биде направен по принципот прв пријавен-прв услужен.

Краен рок за пријавување: 25.04.2017, 16:00 часот

Вашето учество на овој настан ќе придонесе во разработка и создавање на основи за постапување во македонските компании за вработување и обезбедување на пристојни услови за работа на лицата со инвалидност и посебни потреби и ќе биде од особено значење заради потребата од заедничко дејствување. Ве очекуваме!

Контакт лице за потврда на учество:

Марија Димитровска - Проектен менаџер

marija.dimitrovska@predaplus.eu

Телефон: 076 719 418

Копија до:

Ивана Христова – извршен асистент на МАЧР

contact@mhra.mk

Телефон: 078 389 277

Проектот: „Градење на капацитети на организации за помош на лица со посебни потреби во Македонија” имплементиран од Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА Плус во соработка со Здружение на студенти и младинци со хендикеп, финансиски поддржан со грант од Националната програма на Европската унија за помош при транзиција и институционална надградба 2011 Инструментот за претпристапна помош (ИПА), во времетраење од 18 месеци имплементира активности преку кои ќе се подобри вработувањето на лицата со посебни потреби и нивниот статус во општеството, ќе се зајакни јазот помеѓу јавниот и приватниот сектор и ќе се градат партнерства кои ќе придонесат да се подобри вработувањето на оваа група граѓани.

Проектот е финансиски поддржан од Европска Унија
Проектот е имплементиран од
Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА Плус
и Здружение на студенти и младинци со хендикеп

